

Врз основа на член 32, 34 и 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002 и 31/2003), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 28.02.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА
НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ

Член 1

Се врши измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите (“Службен весник на РМ“ бр. 48/2001 и 52/2001).

Член 2

После членот 2 од Одлуката се додава нов член 2-а кој гласи:

“Средствата наплатени по основ на учество на осигурените лица со лични средства во вкупните трошоци при користење на здравствени услуги и лековите во здравствената установа од примарна здравствена заштита каде што надоместокот за обезбедените здравствени услуги се плаќа по капитација не се пресметани во надоместокот за капитација.

Средствата од став 1 на овој член, остануваат во здравствената установа.“

Член 3

Се изменува табеларниот дел на член 3 и тоа: зборовите: “вредност на здравствените услуги“ се заменуваат со зборовите: “здравствени услуги во примарна здравствена заштита“ и тоа:

Здравствени услуги во примарна здравствена заштита	Партиципација
- Пломбирање на заб	90,00
- Вадење на заб	70,00
- Ендодонска терапија	120,00
- Останати стоматолошки услуги, освен превентивни здравствени услуги	80,00

Член 4

Во член 4 од Одлуката после точка 3 се додаваат следните здравствени услуги:

“4. Лабораториски преглед по упат:

- Биохемиски 50,00
- Микробиолошки 100,00
- 5. Рентгентски преглед по упат 100,00
- 6. Специјалистички преглед по упат 50,00
- 7. Супспецијалистички преглед по упат 60,00
- 8. Специјалистички преглед на ЕХО по упат 100,00
- 9. Еднодневен третман во физикална медицина и рехабилитација-амбулантски 50,00“

Точката 4 станува точка 10.

Член 5

Се овластува стручната служба на Фондот да изготви упатство за примена на оваа одлука.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Управен одбор
Заменик претседател,
проф. д-р **Магдалена Антова Велевска**, с.р.